


**XI<sup>TO</sup> СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ  
СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО  
ОД ОБЛАСТА НА ПОДЗЕМНАТА И ПОВРШИНСКАТА  
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

**ПОДЕКС – ПОВЕКС 2018**

(ВТОРО СООПШТЕНИЕ )



**ПОВИК ЗА УЧЕСТВО И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ**

**09 ÷ 11 ноември 2018  
Хотел “Дрим” – Струга**

## **Почитувани**

Задоволство ни е да Ве известиме дека во периодот од 9-ти до 11-ти ноември, 2018 година ќе се одржи единаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални сировини (ПОДЕКС – ПОВЕКС '18).

Имајќи ги во предвид активностите на полето на рударството и геологијата во нашата земја и регионот, кои што се случуваат во периодот после одржувањето на десетото стручно советување од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални сировини (ПОДЕКС – ПОВЕКС '17), се надеваме на уште еден успешен собир каде ќе бидат споделени научните и стручните достигнувања.

## **ЦЕЛИ НА СОВЕТУВАЊЕТО**

На советувањето ќе бидат презентирани новите техничко – технолошки достигнувања и остварените производни резултати во подземната и површинската експлоатација на корисни минерални сировини, ќе биде направен реален пресек на состојбите во подземните рудници за производство на олово и цинк и други минерални сировини, ќе биде направен реален пресек на состојбите во површинските рудници за производство на бакар и други металични и неметалични минерални сировини, ќе бидат дадени основните насоки и перспективи за понатамошен развој на технологиите за подземно и површинско откопување на минералните сировини.

Одржувањето на вакви стручни собири од областа на рударството и геологијата е своевиден трансфер на знаења и можност за размена на стекнати искуства во процесот на подземна и површинска експлоатација на минерални сировини.

Советувањето им дава можности на сите учесници, а пред се на оперативните рударски инженери, експертите и научните работници, во форма на стручни трудови, дискусии и стекнати искуства од пракса, да дадат придонес за заклучоци и идеи за понатамошни активности за разрешување на одредени актуелни проблеми во подземната и површинската експлоатација, како и за понатамошен развој на рударско – геолошката дејност во Република Македонија и регионот.



## ОРГАНИЗАТОР:

**ЗДРУЖЕНИЕ НА РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ  
ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

[www.zrgim.org.mk](http://www.zrgim.org.mk)



## КООРГАНИЗАТОР:

**УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП  
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО**

## НАУЧЕН ОДБОР:

Проф. д-р **Зоран Десподов**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Зоран Панов**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Дејан Миравски**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Тодор Делипетров**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Благој Голомеов**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Орце Спасовски**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Доц. д-р **Стојанче Мијалковски**, УГД, ФПТН, Штип, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Милорад Јовановски**, УКИМ, Градежен факултет, Скопје, Р. Македонија;  
Проф. д-р **Витомир Милиќ**, Технички факултет во Бор, Р. Србија;  
Проф. д-р **Радоје Пантовиќ**, Технички факултет во Бор, Р. Србија;  
Проф. д-р **Ивица Ристовиќ**, РГФ, Белград, Р. Србија;  
Проф. д-р **Раде Токалиќ**, РГФ, Белград, Р. Србија;  
Проф. д-р **Војин Чокорило**, РГФ, Белград, Р. Србија;  
Проф. д-р **Владимир Павловиќ**, РГФ, Белград, Р. Србија;  
Проф. д-р **Божо Колоња**, РГФ, Белград, Р. Србија;  
Проф. д-р **Јоже Кортник**, Факултет за природни науки и инженерство, Љубљана, Словенија;  
Проф. д-р **Јакоб Ликар**, Факултет за природни науки и инженерство, Љубљана, Словенија;  
Проф. д-р **Верослав Молнар**, БЕРГ Факултет, Технички Универзитет во Кошице, Р. Словачка;  
Проф. д-р **Димитар Анастасов**, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. Бугарија;  
Проф. д-р **Венцислав Иванов**, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. Бугарија;  
Проф. д-р **Павел Павлов**, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. Бугарија;  
Проф. д-р **Иваило Копрев**, Мино-геолошки Универзитет, Софија, Р. Бугарија;  
д-р **Кремена Дедељанова**, Научно – технички сојуз за рударство, геологија и металургија, Софија, Р. Бугарија;  
м-р **Саша Митиќ**, Рударски Институт, Белград, Р. Србија.

## **ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР:**

### **Претседател:**

Проф. д-р **Благој Голомеов**, УГД, ФПТН, Штип.

### **Потпретседатели:**

Доц. д-р **Стојанче Мијалковски**, УГД, ФПТН, Штип;

м-р **Драган Димитровски**, ДИТИ, Скопје;

**Митко Крмзов**, Portlant OPC, Струмица.

### **Генерален секретар:**

м-р **Горан Сарафимов**, ЗРГИМ, Кавадарци.

## **ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИОТ ОДБОР:**

**Мице Тркалески**, Мермерен комбинат, Прилеп;

**Зоран Костоски**, Мармобианко, Прилеп;

**Шериф Алиу**, ЗРГИМ, Кавадарци;

**Филип Петровски**, М. Каменица;

м-р **Љупче Ефнушев**, Министерство за економија, Скопје;

м-р **Горан Сарафимов**, ЗРГИМ, Кавадарци.

м-р **Кирчо Минов**, Рудник за бакар “Бучим”, Радовиш;

м-р **Зоран Богдановски**, АД ЕЛЕМ, РЕК Битола, ПЕ Рудници, Битола;

м-р **Борче Гоцевски**, Рудник “САСА”, М. Каменица;

м-р **Драги Пелтечки**, Еуромакс Ресурсис, Струмица.

м-р **Благоја Георгиевски**, АД ЕЛЕМ, РЕК Битола, ПЕ Рудници, Битола;

м-р **Сашо Јовчевски**, ЗРГИМ, Кавадарци;

м-р **Горан Стојкоски**, Рудник “Бела Пола”, Прилеп;

м-р **Костадин Јованов**, Скопје;

м-р **Трајче Бошевски**, Рудпроект, Скопје;

**Чедо Ристовски**, Рудник “САСА”, М. Каменица;

**Антонио Антевски**, “Булмак” - Рудник “Тораница”, К. Паланка;

**Дарко Начковски**, “Булмак” - Рудник “Злетово”, Пробиштип;

**Димитар Стефановски**, “Булмак” - Рудник “Злетово”, Пробиштип;

**Лазе Атанасов**, ДИТИ, Скопје;

**Пепи Мицев**, Рудник “Бањани”, Скопје;

**Марија Петровска**, Стопанска Комора, Скопје;

**Љупчо Трајковски**, ЗРГИМ, Кавадарци;

**Емил Јорданов**, ГД “Гранит” АД, Скопје;

Проф. д-р **Зоран Десподов**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Дејан Мираковски**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Зоран Панов**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Борис Крстев**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Мирјана Голомеова**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Ристо Дамбов**, УГД, ФПТН, Штип;

Проф. д-р **Николинка Донева**, УГД, ФПТН, Штип;

Доц. д-р **Стојанче Мијалковски**, УГД, ФПТН, Штип;

Доц. д-р **Ристо Поповски**, УГД, ФПТН, Штип;

Доц. д-р **Марија Хаџи-Николова**, УГД, ФПТН, Штип;

Доц. д-р **Афродита Зенделска**, УГД, ФПТН, Штип;

Доц. д-р **Радмила Каранакова Стефановска**, УГД, ФПТН, Штип;

Асс. д-р **Ванчо Аџиски**, УГД, ФПТН, Штип.

## **ТЕМИ НА СОВЕТУВАЊЕТО**

- Геолошки истражувања, рудничка геологија и геофизика;
- Инженерско – геолошки карактеристики на работна средина;
- Техники и технологии при експлоатација на корисни минерални сировини;
- Проектирање и просторно планирање во рударството;
- Примена на информациона системи и компјутерски програми во рударството и геологијата;
- Нови методи за добивање на корисни минерални сировини (гасификација, хомогенизација);
- Експлоатација и обработка на архитектонско градежен камен (мермери, гранити, травертини, оникси);
- Минерална технологија и сепарирање на технички камен;
- Третирање на руднички отпад;
- Третирање на рудничките отпадни води;
- Меѓународни правилници за пресметување на рудни резерви (JORC, PERC и други) кои се применуваат за котирање на светските берзи.
- Рекултивација на деградирани површини;
- Заштита и безбедност при работа во рудниците;
- Заштита на животната средина;
- Менаџирање, организација, и образување на кадри во рударството;
- Законска регулатива во областа на истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини.

## **ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО**

Единаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални сировини (ПОДЕКС – ПОВЕКС '18), ќе се одржи од 09-ти до 11-ти ноември 2018 година, во хотелот “Дрим” – Струга.

Во зависност од заинтересираноста на учесниците можно е организирање на стручни посети или пак туристичка обиколка на значајни културно – историски споменици.

## **ВАЖНИ ДАТУМИ**

- Краен рок за испраќање на апстракти 01.09.2018 година
- Краен рок за испраќање на трудови 01.10.2018 година
- Информација за прифатените трудови октомври 2018 година

## **ОФИЦИЈАЛЕН ЈАЗИК НА СОВЕТУВАЊЕТО**

Официјален јазик на советувањето ќе биде Македонскиот јазик, а трудовите кои ќе пристигнат надвор од нашата земја ќе бидат презентирани на македонски или англиски јазик (по избор на авторите).

Авторите се лично одговорни за содржината, резултатите кои ги презентираат, квалитетот на техничката подготовка и јазичната редакција на текстот во трудот. Трудовите ќе бидат прегледани и прифатени од уредувачкиот одбор.

## **НАЧИН НА ПОДГОТОВКА НА ТРУДОВИТЕ**

Се покануваат сите заинтересирани автори своите трудови да ги доставуваат во полна форма најмногу до 10 страници, А4 формат. Фонт на пишување: Ариел, со македонска подршка, 12 .пт, синг проред. Маргини: 2,5 см од сите страни. Трудовите треба да содржат: Наслов на македонски и англиски јазик (14 пт - болд), име и презиме на авторите и фирмите од кои доаѓаат на македонски и англиски јазик (12пт – болд, италик), краток апстракт до 100 зборови и клучни зборови на македонски и англиски јазик, вовед, наслови и поднаслови со подточки, заклучок и литература.

\*Еден автор може да биде вклучен во максимум 3 (три) труда, а да биде автор на максимум 2 (два) труда.

Трудовите треба да се доставуваат со назнака на темата, на следниов е-маил:

[stojanec.mijalkovski@ugd.edu.mk](mailto:stojanec.mijalkovski@ugd.edu.mk)

## **ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА СОВЕТУВАЊЕТО**

Во текот на оддржувањето на советувањето ќе бидат организирани:

- Изложбени простори (штандови) за промоција на производители на опрема и машини од домашни и странски фирми (цената изнесува 20.000 ден. (350 evra за уплата од странство));
- Видеопрезентации на компании за време на паузата, помеѓу двете сесии (цената изнесува 6000 ден. (100 evra за уплата од странство)).

## **ФИРМИ КОИ САКААТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАКО СПОНЗОРИ:**

- **ЗЛАТЕН СПОНЗОР**, спонзорство во висина поголема од 2 500 евра (во денарска противвредност) (со вклучени 10 котизации и сместување, две страни за реклама во Зборникот на трудови, можност за поставување на штанд, видеопрезентација и делење на рекламни материјали);
- **СРЕБРЕН СПОНЗОР**, спонзорство во висина од 1 500 до 2 500 евра (во денарска противвредност) (со вклучени 5 котизации и сместување, една страна за реклама во Зборникот на трудови, можност за видеопрезентација и делење на рекламни материјали);
- **БРОНЗЕН СПОНЗОР**, спонзорство во висина од 500 до 1 500 евра (во денарска противвредност) (со вклучени 2 котизации и сместување, како и една страна за реклама во Зборникот на трудови и можност за делење на рекламни материјали).
- **ПОТПОМАГАЧИ НА СОВЕТУВАЊЕТО**, спонзорство во висина од 200 до 500 евра (во денарска противвредност) (со вклучена половина страна за реклама во Зборникот на трудови и можност за делење на рекламни материјали).

## **КОТИЗАЦИЈАТА И СМЕСТУВАЊЕТО изнесуваат 7000 ден. (120 евра за уплата од странство) и опфаќа:**

Хотелско сместување (две ноќевања), торба, зборник на трудови, промотивни материјали (USB, тефтер, пенкало, запалка, беџови), коктел, кафе паузи, заедничка свечена вечера.

Само котизацијата (без хотелско сместување) изнесува 3500 ден. (60 евра за учесници од странство).

**\*Секој кој има објавено труд на советувањето (првиот автор на трудот) ќе биде ослободен за 50% од вкупните трошоци, односно ќе плаќа само половина од вкупната цена (за котизација и сместување ќе плаќа 3.500 ден. (60 евра за уплата од странство).**

#### **УПЛАТА:**

Уплатите за учество (котизација), комерцијални презентации (штандови и видеопрезентации) и спонзорства ќе се вршат на следниве жиро сметки на ЗРГИМ:

**НЛБ Тутунска банка 210042044500112**

**Комерцијална банка 300000000249326**

#### **ПРИЈАВУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ (ЛИЦА ЗА КОНТАКТ):**

Доц. д-р **Стојанче Мијалковски** - прашања во врска со објавувањето на трудови:  
моб.: 071 870 394  
е-mail: [stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk](mailto:stojance.mijalkovski@ugd.edu.mk)

м-р **Горан Сарафимов** - прашања во врска со начинот на уплата:  
моб.: 070 320 524  
е-mail: [gsarafimov@yahoo.com](mailto:gsarafimov@yahoo.com)

**Мице Тркалески** - прашања во врска со сместувањето:  
моб.: 071 242 440; 078 429 135  
е-mail: [mtrkaleski@gmail.com](mailto:mtrkaleski@gmail.com)

Дополнителни информации и програмата за работа на советувањето ќе бидат објавени на официјалната страна на Здружението <http://zrgim.org.mk/>, како и на страницата на **facebook: Здружение на рударски и геолошки инженери на Република Македонија.**

За дополнителни прашања во врска со советувањето можете да не контактирате на следниов е-маил: [PODEKSPOVEKS2018@gmail.com](mailto:PODEKSPOVEKS2018@gmail.com)